

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 18 и член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22) и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 февруари 2023 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА

1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ВЕЈАЧКА” издадена на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 305/20, 200/21, 272/21, 92/22, 177/22 и 227/22).
2. Во Прилогот, во точка 4 зборовите “1 февруари 2023 година” се заменуваат со зборовите “20 мај 2023 година”.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, со седиште на ул. “Браќа Миладиновци” бр. 402, Тетово (во понатамошниот текст: Друштво), на 30 јануари 2023 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ВЕЈАЧКА”, преку која треба да ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-62/23 од 30 јануари 2023 година.

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 31 јануари 2023 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

Регулаторна комисија за енергетика, на Барања на Друштвото, соодветно има донесено Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за МХЕЦ “ВЕЈАЧКА” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 173/19) и Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за МХЕЦ “ВЕЈАЧКА” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 305/20, 200/21, 272/21, 92/22, 177/22 и 227/22).

Друштвото, како причина за побараното го продолжување наведе дека постапката за решавање на имотно правните односи не е комплетно завршена.

Согласно член 25 став (2) од Правилникот за лиценци согласно кој Регулаторната комисија за енергетика врз основа на доставените податоци од причините за продолжувањето на лиценцата за пробна работа го определува рокот за продолжување на лиценцата за пробна работа, Регулаторната комисија за енергетика го определи датумот на продолжување на лиценцата за пробна работа 20 мај 2023 година, имајќи во предвид дека рокот за изградба на објектите на електроцентралата е предложено да биде продолжен до 20 мај 2023 година согласно Известување бр.11-236/2 од 27 јануари 2023 година на Министерството за животна средина и просторно планирање, управа за животна средина, сектор води, во кое е наведено дека до Владата на Република Северна Македонија е доставена Информација во врска со барањето на Концесионерот АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектрична централа МХЕЦ Вејачка, со која се предлага рокот за изградба и почеток со комерцијална работа за МХЕЦ Вејачка да се продолжи до 20 мај 2023 година.

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа донесе Решение бр.Бр.02-219/2 од 1 февруари 2023 година, со кое одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 1 февруари 2023 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ "ВЕЈАЧКА" на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, до 20 мај 2023 година.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-62/23
1 февруари 2023 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија

Марко Бислимоски